

Службен весник

на Република Македонија

Број 46

26 март 2013, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1004. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино	3	1011. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово	62
1005. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово.....	12	1012. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга	72
1006. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани.....	20	1013. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје	80
1007. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци	28	1014. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски - Битола	88
1008. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија	36		
1009. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово	44		
1010. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар	53		

	Стр.		Стр.
1015. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга.....	96	1028. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	156
1016. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура – Крива Паланка ..	104	1029. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	157
1017. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Виница.....	112	1030. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	158
1018. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	120	1031. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	159
1019. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....	128	1032. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	160
1020. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	136	1033. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	161
1021. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево	144	1034. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	162
1022. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државниот испитен центар .	152	1035. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	163
1023. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправната установа „Казнено-поправен дом Идризово“	152	1036. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија, од редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ	164
1024. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	152	Огласен дел	1-28
1025. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	153		
1026. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	154		
1027. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	155		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1004.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.3.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1

9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1

20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1

31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1

42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатоли Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕЧНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1

54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Мараи (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendéggjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1

66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Кошнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големият Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернарден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕПШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1

90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Неготино, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Страшо Пинџур - Неготино.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на општина Неготино со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/50
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1005.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1

10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1

21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1

33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЈО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958- /) ДЕЈО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЈО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЈО: МАЛДЮРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЈО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЈО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЈО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЈО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Густав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЈО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЈО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1

45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УТЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1

58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабат Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 – 1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПИОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtūr eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1

71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големият Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1

84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЈЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЈЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЈЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 –1781) ДЕЈЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернарден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЈЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЈЛО: СРЦЕТО НА НЕШПАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модано Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЈЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЈЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Куманово, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Тане Георгиевски - Куманово.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/51
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1006.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1

10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flauber's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1

21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1

33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЈЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЈЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЈЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЈЛО: МАЈДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЈЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЈЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЈЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЈЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЈЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатој Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЈЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1

45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЈЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЈЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЈЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЈЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЈЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЈЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1

58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtūr eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Δούγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1

71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЈЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЈЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЈЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЈЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЈЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЈЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЈЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЈЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1

84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЈЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЈЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЈЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 –1781) ДЕЈЛО: ЕМИЛИЈА ГАЈЈОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернарден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЈЛО: ПАВЛЕ И ВИРЦИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЈЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жулиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЈЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЈЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кочани, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Искра - Кочани.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Кочани со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/52
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1007.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1

10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЈО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЈО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЈО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЈО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЈО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЈО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЈО: МОЈ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЈО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЈО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЈО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЈО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1

22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958- /) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1

35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЈО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЈО: МАЛДОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЈО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЈО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЈО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЈО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЈО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЈО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЈО: УТЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЈО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЈО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1

48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЈЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЈЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЈЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arne Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергејевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЈЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЈЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЈЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1

61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Маран (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЈЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégházak Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЈЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЈЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЈЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Аnon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЈЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЈЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЈЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Аnon. ДЕЈЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЈЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1

74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЈЛО: ЕМИЛИЈА ГАЈЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЈЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЈЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЈЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЈЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кавадарци, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Феткин - Кавадарци.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Кавадарци со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/53
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1008.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1

10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1

21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1

33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЈО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/) ДЕЈО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЈО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЈО: МАЛДОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЈО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЈО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЈО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЈО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЈО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЈО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1

45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЈО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЈО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЈО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЈО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЈО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЈО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1

58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сагато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Маран (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1

71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЈАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1

84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опарот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 –1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЈОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛИЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жулиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Гоце Делчев - Гевгелија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Гевгелија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/54
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1009.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белову Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1

9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flauber's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЌИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1

20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1

31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930); ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1

42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езон Αἰσώπρος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1

54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendéjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Shanqba Imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1

66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Αноν. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРѢИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1

90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кратово, а за потребите на Јавната општинска установа Дом на култура Лазар Софијанов - Кратово.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Кратово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/67
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1010.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе:

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандељштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандељштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1

9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцерова соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1

20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1

31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930); ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1

42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀἰσώπης (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1

53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendéjgáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1

65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Аnon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Shanqba ĩmuru) or Surpassing All Other Kings (Shũtur eli sharrĩ)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Аnon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1

77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349 АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, ЌЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440 АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРџИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1

89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Демир Хисар, а за потребите на Општинската установа Дом на култура Илинден – Демир Хисар.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Демир Хисар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/68
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1011.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1

9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАѢИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцеровата соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1

19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1

29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1

40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπτος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1

50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи <u>Historia calamitatum</u> (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1

61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1

72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie, Aurélie	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1

83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 –1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1

94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Берово, а за потребите на Општинската установа Дом на култура Димитар Беровски – Берово.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Берово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/69
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1012.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАНИФЕСТАЦИЈА СТРУШКИ ВЕЧЕРИ
НА ПОЕЗИЈАТА - СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЈО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЈО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЈО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЈО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЈО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЈО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЈО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЈО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЈО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3

10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flauber's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3

21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары. Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3

33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анато́л Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3

45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЈО: УТЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЈО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЈО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЈО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЈО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЈО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	3

58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаго Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	3
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Δούλος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедиер (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3

72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈДЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО	КСЦ	978-608-4694-11-3	3

	Manon Lescaut			
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 –1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернарден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жулиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/25
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1013.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3

11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЈЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЈЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЈЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЈЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЈЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЈЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЈЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЈЛО: КОЗАЦИ; ХАЌИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЈЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЈЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЈЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3

23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3

36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἰσόπολος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3

49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЈЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЈЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЈЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сагато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЈЛО: ЗА ЛУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЈЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЈЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Мараи (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЈЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЏАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	3

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЈО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЈО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЈО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЈО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmurū) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЈО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЈО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЈО: ЛАЗАРИЈО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЈО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЈО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3

76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	3

89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/26
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1014.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3

11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцеров соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3

23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Италио Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Италио Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3

36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гислав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἰσώππος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3

49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arns Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	3

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 – 1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmurū) or Surpassing All Other Kings (Shūtūr eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide, Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie, Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3

76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опагот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	3

89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЈО: СРЦЕТО НА НЕПШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЈО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЈО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Битола.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/27
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1015.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЈО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	2
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЈО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	2
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЈО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	2
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЈО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	2
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЈО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	2
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЈО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	2
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЈО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	2
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЈО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	2
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЈО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	2
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЈО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	2

11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	2
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	2
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	2
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	2
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	2
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	2
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	2
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	2
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	2
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	2
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	2
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	2

23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	2
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	2
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	2
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	2
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	2
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	2
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	2
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	2
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	2
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	2
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	2
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	2
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	2

36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	2
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	2
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	2
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	2
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	2
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	2
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	2
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	2
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	2
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УТЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	2
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀῖσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	2
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	2
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	2

49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	2
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЈЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	2
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЈЛО: ТЕЧНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	2
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЈЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	2
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	2
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	2
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	2
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arne Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	2
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	2
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЈЛО: ЗА ЛУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	2
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЈЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	2
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЈЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	2
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЈЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	2

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	2
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	2
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	2
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	2
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	2
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	2
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	2
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	2
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	2
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	2
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	2
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	2
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	2

75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	2
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	2
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	2
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	2
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	2
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	2
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големият Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	2
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	2
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	2
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	2
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	2
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	2
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЈЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	2

88.	КНИГА 472. АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	2
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	2
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	2
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	2
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	2
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	2
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	2
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/28
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1016.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА – КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1

11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЈ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЌИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1

23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958- /) ДЕЛО: СВИЈА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1

36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УТЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀῖσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1

49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕШКА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергеевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЈО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЈО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЈО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЈО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtūr eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЈО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЈО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЈО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЈО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1

75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1

88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/29
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1017.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad / Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1

12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 – 1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 – 1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 – 1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата керка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаки, Хаджи Мурат, Смртъ Ивана Ильича, Крейцерова соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЈУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1

38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (c. 123/125 – c. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Пенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1

52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЈО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Ames Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЈО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЈО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЈО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЈО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЈО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЈО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЈО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од сл. е. ДЕЈО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Shanqba īmurū) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1

66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1

80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЈЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЈЛО: Големият Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЈЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЈЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЈЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЈЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЈЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЈЛО: ЕМИЛИЈА ГАЈЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЈЛО: ПАВЛЕ И ВИРЦИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЈЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЈЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1

94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Винаца, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека Ванчо Прке - Винаца.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Винаца со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/45
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1018.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1

12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЈ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1

38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1

51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Ариадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Мараи (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЈЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1

65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Shanagba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtūr eli sharri)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛЮ ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1

79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЈЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЈЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЈЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЈЛО: СТОЛОВИ, ЌЕЈЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинџа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЈЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЈЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЈЛО: ОТРАНКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЈЛО: ЕМИЛИЈА ГАЈОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернарден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЈЛО: ПАВЛЕ И ВИРѢДИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Наџуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЈЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1

93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес, а за потребите на локалната Библиотека Гоце Делчев - Велес.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Велес со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/46
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1019.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Донатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad / Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1

12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЛЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЈДЉОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1

38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гислав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930); ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1

52.	КНИГА 217 АВТОР: Лјуј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendéggjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 – 1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1

66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЈО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1

80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големият Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, ЌЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опагот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛИЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕПШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1

94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, а за потребите на Општинска народна библиотека Браќа Миладиновци - Радовиш.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Радовиш со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/47
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1020.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЈО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЈО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЈО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЈО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЈО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЈО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЈО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЈО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЈО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЈО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЈО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1

12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЈО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЈО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЈО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЈО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЈО: МОЈ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЈО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЈО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЈО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЈО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЈО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЈО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЈО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЈО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЈО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЈО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЈО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЈО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЈО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЈО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЈО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЈО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЈО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЈО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЈО: МАЛДОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЈО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЈО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1

39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гислав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анато́л Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УТЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1

53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЈЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЈЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЈЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Маран (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЈЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégiáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЈЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЈЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЈЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЈЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmurū) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЈЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1

67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЈЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЈЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЈЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЈЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЈЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЈЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНИЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЈЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЈЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1

80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЈЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЈЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЈЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЈЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЈЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опагот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЈЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЈЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЈЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернарден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЈЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Наџуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЈЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модано Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1

93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а за потребите на Градската библиотека Борка Талески - Прилеп.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/48
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1021.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1

12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЈЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЈЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЈЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЈЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЈЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЈЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЈЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЈЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЈЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЈЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЈЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЈЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1

38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анато́л Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УТЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1

52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЏАНО Vendéjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од сл. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Shanqba īmurū) or Surpassing All Other Kings (Shūtūr eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1

66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Δούγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Αноν. ДЕЛО: ЛАЗАРИЈО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1

80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЈЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЈЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЈЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЈЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЈЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЈЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЈЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЈЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЈЛО: ПАВЛИЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЈЛО: СРЦЕТО НА НЕШПАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЈЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1

94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЮ: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЈЮ: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пехчево, а за потребите на матичната Библиотека Кочо Рацин - Пехчево.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Пехчево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-378/49
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1022.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА
ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движната ствар, со следните карактеристики:

Вид: Патничко моторно возило;
Марка: БМВ;
Тип: 320 Д
Број на шасија: WBAAL71090CF53795;
Регистерски број: БР817СФ.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Државниот испитен центар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот испитен центар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1377/1
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1023.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА „КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО“**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Биро за судски вештачења му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња

- клима уред Exel 7 KW.....5
- ласерски принтер Conica Minolta ProPage 1350.....4
- ласерски принтер Conica Minolta ProPage 1200.....5
- фотокопир Minolta 2080.....1

- видео рекордер Philips..... 1
- персонален компјутер Pentium III, 128 MB RAM, 30 GB HDD.....2
- персонален компјутер Pentium III, 64 MB RAM, 30 GB HDD.....1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено поправната установа „Казнено-поправен дом Идризово“.

Член 3

Директорот на Бирото за судски вештачења склучува договор со директорот на Казнено поправната установа „Казнено поправен дом Идризово“ со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1424/1
19 март 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1024.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевик“ бр.1 ламела 4/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Голема Илинска - реф.бр. 257“, со планирана моќност од 415 kW и со локација реф. бр. 257 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Голема Илинска МХЕ со реф.бр 257, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.018 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/4 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевик“ бр.1 ламела 4/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-53

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕ Голема Илинска - реф.бр. 257“

- податоци за локација на електроцентралата: лока-ција реф. бр. 257 на водотекот на река Голема Илинска (Општина Демир Хисар)

- планирана моќност на електроцентралата: 415 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Голема Илинска МХЕ со реф.бр 257, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.018 од 19.3.2012 годи-на и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/4 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.621.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-тена во употреба: согласно договор за концесија за во-да за изградба на мала хидроелектрана Голема Илинска МХЕ со реф.бр 257, склучен помеѓу Друштвото за про-изводство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.018 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - конче-дент со бр.12-2867/4 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Голема Илинска - реф.бр. 257“, со планирана моќност од 415 kW и со локација реф. бр. 257 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Голема Илинска МХЕ со реф.бр 257, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.018 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/4 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-тика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електро-централата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на елек-трична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени произ-водители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-лика Македонија го доставува ова решение до барате-лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-ка Македонија“.

УП1 Бр. 08-240/12

25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1025.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македо-нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-кот за повластени производители на електрична енер-гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-ник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а по-стапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 го-дина, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевик“ бр.1 ламела 4/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-мен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Кажани - реф.бр. 208“, со планирана моќност од 1019 kW и со локација реф. бр. 208 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Кажани со реф.бр 208, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-порт Скопје - концесионер со бр.017 од 19.3.2012 годи-на и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/5 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевик“ бр.1 ламела 4/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-54

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕ Кажани - реф.бр. 208“

- податоци за локација на електроцентралата: лока-ција реф. бр. 208 на водотекот на река Кажани (Општи-на Битола)

- планирана моќност на електроцентралата: 1019 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Кажани со реф.бр 208, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична

енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.017 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/5 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.420.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Кажани со реф.бр 208, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.017 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/5 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Кажани - реф.бр. 208“, со планирана моќност од 1019 kW и со локација реф. бр. 208 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Кажани со реф.бр 208, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.017 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/5 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-241/12
25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1026.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевик“ бр.1 ламела 4/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 2 - реф.бр. 94“, со планирана моќност од 906,2 kW и со локација реф. бр. 94 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 2 со реф.бр 94, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.014 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/1 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевик“ бр.1 ламела 4/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-55

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Брза Вода 2 - реф.бр. 94“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 94 на водотекот на река Брза Вода (Општина Тетово)

- планирана моќност на електроцентралата: 906,2 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 2 со реф.бр 94, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.014 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/1 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.009.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 2 со реф.бр 94, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.014 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/1 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 2 - реф.бр. 94“, со планирана моќност од 906,2 kW и со локација реф. бр. 94 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 2 со реф.бр 94, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.014 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/1 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПН Бр. 08-242/12
25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1027.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевик“ бр.1 ламела 4/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 3 - реф.бр. 95“, со планирана моќност од 677,3 kW и со локација реф. бр. 95 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 3 со реф.бр 95, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.015 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/2 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевик“ бр.1 ламела 4/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-56

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Брза Вода 3 - реф.бр. 95“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 95 на водотекот на река Брза Вода (Општина Тетово)

- планирана моќност на електроцентралата: 677,3 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 3 со реф.бр 95, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.015 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/2 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.369.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 3 со реф.бр 95, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.015 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/2 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 3 - реф.бр. 95“, со планирана моќност од 677,3 kW и со локација реф. бр. 95 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 3 со реф.бр 95, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.015 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/2 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-243/12

25 март 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.**1028.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 1 - реф.бр. 96“, со планирана моќност од 959,6 kW и со локација реф. бр. 96 (согласно договор за концесија за вода за

изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 1 со реф.бр 96, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.016 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/3 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-57

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Брза Вода 1 - реф.бр. 96“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 96 на водотекот на река Брза Вода (Општина Тетово)

- планирана моќност на електроцентралата: 959,6 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 1 со реф.бр 96, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.016 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/3 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.053.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 1 со реф.бр 96, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.016 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/3 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 1 - реф.бр. 96“, со планирана моќност од 959,6 kW и со локација реф. бр. 96 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 1 со реф.бр 96, склучен помеѓу Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.016 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/3 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПН Бр. 08-244/12
25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1029.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „ЈАБЛАНИЦА“, со планирана моќност од 3238,3 kW и со локација реф. бр. 399 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Јабланица со реф.бр. 399, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје - концесионер со бр.03-08/12 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/17 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-58

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „ЈАБЛАНИЦА“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 399 на водотекот на река Јабланица (Општина Струга)

- планирана моќност на електроцентралата: 3238,3 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Јабланица со реф.бр. 399, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје - концесионер со бр.03-08/12 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/17 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 10.411.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Јабланица со реф.бр. 399, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје - концесионер со бр.03-08/12 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/17 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата МХЕ „ЈАБЛАНИЦА“ со планирана моќност од 3238,3 kW и со локација реф. бр. 399 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Јабланица со реф.бр. 399, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје - концесионер со бр.03-08/12 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/17 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПН Бр. 08-245/12
25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1030.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ СОЛ 1–реф.бр.97“, со планирана моќност од 2221 kW и со локација реф. бр. 97 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 1 со реф.бр. 97, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-13/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/6 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-13/2 и бр.12-9808/2 од 30.11.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-59

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ СОЛ 1–реф.бр.97“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 97 на водотекот на река Бистрица (Општина Теарце)

- планирана моќност на електроцентралата: 2221 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 1 со реф.бр. 97, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-13/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/6 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-13/2 и бр.12-9808/2 од 30.11.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 7.873.693 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 1 со реф.бр. 97, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-13/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/6 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-13/2 и бр.12-9808/2 од 30.11.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ СОЛ 1–реф.бр.97“, со планирана моќност од 2221 kW и со локација реф. бр. 97 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 1 со реф.бр. 97, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-13/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/6 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-13/2 и бр.12-9808/2 од 30.11.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-246/12
25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1031.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ СОЛ 2–реф.бр.98“, со планирана моќност од 2450 kW и со локација реф. бр. 98 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 2 со реф.бр. 98, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-14/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/7 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-14/2 и бр.12-9808/3 од 30.11.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-60

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ СОЛ 2–реф.бр.98“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 98 на водотекот на река Бистрица (Општина Теарце)

- планирана моќност на електроцентралата: 2450 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 2 со реф.бр. 98, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-14/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/7 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-14/2 и бр.12-9808/3 од 30.11.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 9.109.780 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 2 со реф.бр. 98, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-14/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/7 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-14/2 и бр.12-9808/3 од 30.11.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ СОЛ 2–реф.бр.98“, со планирана моќност од 2450 kW и со локација реф. бр. 98 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 2 со реф.бр. 98, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-14/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/7 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-14/2 и бр.12-9808/3 од 30.11.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр.08-247/12
25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1032.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ СОЛ 4–реф.бр.125“, со планирана моќност од 2000 kW и со локација реф. бр. 125 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 4 со реф.бр. 125, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-16/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/9 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-61

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ СОЛ 4–реф.бр.125“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 125 на водотекот Гошинци (Општина Липково)

- планирана моќност на електроцентралата: 2000 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 4 со реф.бр. 125, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-16/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/9 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 6.983.386 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 4 со реф.бр. 125, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-16/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/9 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ СОЛ 4–реф.бр.125“, со планирана моќност од 2000 kW и со локација реф. бр. 125 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 4 со реф.бр. 125, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-16/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/9 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПП Бр. 08-248/12
25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1033.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ СОЛ 3–реф.бр.99“, со планирана моќност од 2824 kW и со локација реф. бр. 99 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 3 со реф.бр. 99, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-15/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/8 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-15/2 и бр.12-9808/1 од 30.11.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-62

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ СОЛ 3–реф.бр.99“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 99 на водотекот на река Бистрица (Општина Теарце)

- планирана моќност на електроцентралата: 2824 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 3 со реф.бр. 99, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-15/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/8 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-15/2 и бр.12-9808/1 од 30.11.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 9.991.729 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 3 со реф.бр. 99, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-15/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/8 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-15/2 и бр.12-9808/1 од 30.11.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ СОЛ 3–реф.бр.99“, со планирана моќност од 2824 kW и со локација реф. бр. 99 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 3 со реф.бр. 99, склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-15/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/8 од 20.3.2012 година и анекс на договорот за концесија со бр.03-15/2 и бр.12-9808/1 од 30.11.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-249/12
25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1034.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 372 Ештерец“, со планирана моќност од 331 kW и со локација реф. бр. 372 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 Ештерец со реф.бр. 372, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-5 од 28.1.2011 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-882/1 од 28.1.2011 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-63

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „ХЕЦ 372 Ештерец“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 372 на водотекот на река Ештерец (Општина Пробиштип)

- планирана моќност на електроцентралата: 331 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 Ештерец со реф.бр. 372, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-5 од 28.1.2011 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-882/1 од 28.1.2011 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.287.750 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 Ештерец со реф.бр. 372, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-5 од 28.1.2011 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-882/1 од 28.1.2011 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 28.1.2014 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 372 Ештерец“, со планирана моќност од 331 kW и со локација реф. бр. 372 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 Ештерец со реф.бр. 372, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-5 од 28.1.2011 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-882/1 од 28.1.2011 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр.08-250/12

25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1035.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 Коњарка“, со планирана моќност од 618 kW и со локација реф. бр. 236 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 236 Коњарка со реф.бр. 236, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-4 од 28.1.2011 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-881/1 од 28.1.2011 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-64

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 Коњарка“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 236 на водотекот на река Коњарка (Општина Новаци)

- планирана моќност на електроцентралата: 618 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 236 Коњарка со реф.бр. 236, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-4 од 28.1.2011 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-881/1 од 28.1.2011 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.412.525 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 236 Коњарка со реф.бр. 236, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-4 од 28.1.2011 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-881/1 од 28.1.2011 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 28.1.2014 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 Коњарка“, со планирана моќност од 618 kW и со локација реф. бр. 236 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 236 Коњарка со реф.бр. 236, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-4 од 28.1.2011 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-881/1 од 28.1.2011 година) треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-251/12

25 март 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1036.**

Согласно член 9 став 1 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, објавува

О Г Л А С**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РМ**

Изборот на член на Судскиот совет на Република Македонија ќе се изврши од редот на судиите во Република Македонија припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

На огласот може да се пријави секој судија од подрачјето на целата територија на Република Македонија кој во моментот на објавувањето на овој оглас врши судиска функција и е припадник на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, а кој ги исполнува следните услови:

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж и
- да има позитивни резултати во последните 3 (три) години во вршењето на судиската функција.

Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот. Кон пријавата кандидатите поднесуваат:

- потврда за судиски стаж;
- биографски податоци за стручниот и професионалниот развој;
- оценка за резултатите во работењето за последните 3 (три) години;
- податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадени од Академијата за судии и јавни обвинители.

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-750/1
22 март 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013046